

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 август 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

за уважување на приговор

1. Приговорот на Љубо Фиданоски од Скопје УП2 09-148/21 од 21 јуни 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-558 од 7 јуни 2021 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-558 од 7 јуни 2021 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција да создаде технички услови за приклучок.
4. Електродистрибуција по исполнување на условот зададен во точка 3. од ова Решение, да издаде соодветно Решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Љубо Фиданоски од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-148/21 од 21 јуни 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-558 од 7 јуни 2021 година издадено од КЕЦ Аеродром, непостоење на технички услови за приклучок.

Жалителот поседува легализација и имотен лист за објектот.

Според Електродистрибуција, објектот е на над 900 метри од трафостаница и падот на напон е $dU = 22\%$. Потребна е изградба на нова трафостаница но од страна на Општината не е предвидена маркица.

На седницата на 7 и 22 јули 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-148/21 од 21 јуни 2021 година со прилог:
 - РОБСП 11-558 од 7 јуни 2021 година
 - Уверение дека КП 2400, КО Долно Соње-вонградежен се наоѓа надвор од урбанистичко-планска документација издадена од Општина Сопиште
 - Имотен лист бр. 2345 за КП бр. 2400, КО Долно Соње-вонградежен
 - Решение за легализација на објектот

2. Одговор на Приговор од 29 јуни 2021 година со прилог:
-БСП-1 образец од 27 мај м2021 година
-Слика од објектот

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави ГИС скица.
На 26 јули Електродистрибуција ја достави побараната ГИС скица и технички податоци во постоечката мрежа, при што на седницата од 28 јули 2021 година Приговорот повторно беше разгледуван.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имено, Согласно член 93 став (2) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) операторот на електродистрибутивниот систем (ОДС) е одговорен за одржување, надградување и проширување на електродистрибутивната мрежа како и за функционирање на електродистрибутивниот систем и е должен да обезбеди негово поврзување со електропреносниот систем.

Согласно став (3) точка 3) од истиот член, ОДС е должен да ги приклучи производителите и потрошувачите на електродистрибутивниот систем со кој управува во економско-технички оптимални точки, како и да овозможи пристап на трета страна за користење на електродистрибутивниот систем.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–148/21
16 август 2021 година
Скопје

Заменик Претседател
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Enver Elmazi